



ЛИНИЈА НА СИРОМАШТИЈА - POVERTY LINE

СООПШТЕНИЕ - NEWS RELEASE

Лаекен индикатори за сиромаштијата во 2011 година

Државниот завод за статистика, по спроведувањето на Анкетата за приходи и услови за живеење, која е во согласност со препораките на Европската унија, ги пресмета Лаекен индикаторите за сиромаштијата. Извор на пресметките на сиромаштијата се приходите, а прагот на сиромаштијата е дефиниран на 60% од медијалниот еквивалентен приход.

Според податоците, во 2011 година, стапката на сиромашни лица во Република Македонија изнесуваше 27.1%.

Анализирано по типови на домаќинства, стапката на сиромаштија на домаќинствата составени од двајца возрасни со две издржувани деца е 23.8%. Според најфреквентниот статус на економска активност, стапката на сиромашни невработени лица изнесува 48.7%, додека стапката на сиромашни вработени лица е 10.0%.

Laeken poverty indicators in 2011

The State Statistical Office, after conducting the Survey on Income and Living Conditions, which is in accordance with European Union recommendations, has calculated Laeken poverty indicators. The source for poverty calculations are incomes, and the poverty threshold is defined at 60% of median equivalised income.

According to the data, in 2011, the at-risk-of-poverty rate in the Republic of Macedonia was 27.1%.

Analysed by household types, the at-risk-of-poverty rate in the households with two adults with two dependent children is 23.8%. According to the most frequent activity status, the at-risk-of-poverty rate for unemployed persons is 48.7%, while the at-risk-of-poverty rate for employed persons is 10.0%.

За подетални информации јавете се кај:

For further information please call:

Стасе Нолев

Stase Nolev

☎ +389 2 3295 837

e-mail: stase.nolev@stat.gov.mk



T-01: Индикатори на сиромаштијата и социјална исклученост

T-01: Poverty and social exclusion indicators

	2011	
Стапка на сиромашни лица, % од населението	27.1	At-risk-of-poverty rate, % of population
Број на лица кои живеат под линијата на сиромаштија, во илјади лица	545.2	Number of persons below at-risk-of-poverty threshold, in thousand persons
Линија на сиромаштија за самечко домаќинство, годишен еквивалентен приход во денари	63 692	At-risk-of-poverty threshold of single-person household - annual equivalent income in denars
Линија на сиромаштија за четиричлено домаќинство (2 возрасни и 2 деца помали од 14 години), годишен еквивалентен приход во денари	133 754	At-risk-of-poverty threshold of four-person household (2 adults and 2 children aged less than 14) - annual equivalent income in denars
Стапка на сиромашни лица пред социјални трансфери и пред пензии, % од населението	47.1	At-risk-of-poverty rate before social transfers and before pensions, % of population
Нерамномерна распределба на приходите S80/S20 квинтален сооднос на приходите	12.0	Inequality of income distribution S80/S20
Нерамномерна распределба на приходите Gini коефициент	39.2	Inequality of income distribution Gini coefficient

T-02: Стапка на сиромаштија по возраст и по пол

T-02: At-risk-of-poverty rate by age and gender

во проценти

in percent

	2011			
	Вкупно Total	Мажи Male	Жени Female	
Вкупно	27.1	26.7	27.5	Total
0-17	35.6	34.1	37.1	0-17
18-64	25.9	25.8	25.9	18-64
65 и повеќе	21.0	19.6	22.2	65 and over



T-03: Стапка на сиромаштија по тип на домаќинство
T-03: At-risk-of-poverty rate by household type

во проценти	in percent	
	2011	
Домаќинства без издржувани деца	20.0	Households without dependent children
Самечки домаќинства (еден возрасен член помлад од 65 години)	21.2	Single-person households (one adult younger than 65 years)
Самечки домаќинства (еден возрасен член на возраст од 65 години и повеќе)	10.9	Single-person households (one adult 65 years or older)
Самица	13.1	Single female
Самец	14.7	Single male
Домаќинства со двајца возрасни помлади од 65 години	24.6	Households with two adults younger than 65 years
Домаќинства со три и повеќе возрасни лица	19.0	Households with three or more adults
Домаќинства со издржувани деца	31.0	Households with dependent children
Самохран родител со издржувани деца	38.3	Single parent with dependent children
Домаќинства со двајца возрасни и со едно издржувано дете	28.9	Households with two adults with one dependent child
Домаќинства со двајца возрасни и со две издржувани деца	23.8	Households with two adults with two dependent children
Домаќинства со двајца возрасни и со три и повеќе издржувани деца	57.0	Households with two adults with three or more dependent children
Домаќинства со двајца возрасни	23.0	Households with two adults

T-04: Стапка на сиромаштија според најфреквентниот статус на економска активност, по пол
T-04: At-risk-of-poverty rate by most frequent activity status and by gender

во проценти	2011			in percent
	Вкупно Total	Мажи Male	Жени Female	
Вработени	10.0	11.0	8.3	Employed
Невработени	48.7	56.8	36.9	Unemployed
Пензионери	12.8	16.6	6.5	Retired
Други неактивни лица	35.2	26.6	36.9	Other inactive population

T-05: Стапка на сиромаштија на вработените (со полно или скратено работно време)
T-05: In-work at-risk-of-poverty rate (by full-time/part-time work)

во проценти	in percent	
	2011	
Полно работно време	9.5	Full-time work
Скратено работно време	29.7	Part-time work



T-06: Стапка на сиромаштија пред и после социјалните трансфери
T-06: At-risk-of-poverty rate before and after social transfers

во проценти	in percent	
	2011	
Стапка на сиромаштија после социјалните трансфери	27.1	At-risk-of-poverty rate after social transfers
Стапка на сиромаштија пред социјалните трансфери	47.1	At-risk-of-poverty rate before social transfers
Стапка на сиромаштија пред социјалните трансфери со вклучени пензии	31.3	At-risk-of-poverty rate before social transfers (except pensions)

T-07: Материјално обесправени лица за одредени потреби, 2011

T-07: Materially deprived persons in relation to certain items, 2011

Субјективни прашања за домаќинствата кои се однесуваат на обесправеноста	Обесправени лица, во илјади Deprived persons, in thousands	% од населението % of population	Subjective questions related to deprivations asked to the households
Лица кои имаат потешкотии со плаќањето на барем еден од наведените трошоци: кредити за купување или реновирање на станот, станарина, сметки за комунални услуги (вода, струја и затоплување) или рати за нестанбен кредит	763.9	37.9	Persons that have been unable to pay on time due to financial difficulties for any of the listed housing costs: mortgage repayment for the main dwelling, rent, utility bills for electricity, water, heating, etc. or hire purchase installments or other loan payments
Лица кои не можат да си овозможат да платат еднеделен одмор во текот на годината	1 454.7	72.2	Persons that can not afford to pay for one week annual holiday away from home
Лица кои не можат да си овозможат да платат јадење со месо, риба или соодветно вегетаријанско јадење, секој втор ден	1 146.4	56.9	Persons that can not afford to pay a meal with meat or fish (or their vegetarian equivalent) every second day
Лица кои не можат да се соочат со неочекуван трошок, плаќајќи го со сопствени средства	1 295.2	64.3	Persons that can not face with an unexpected required expense and pay through their own resources
Лица кои не можат да си дозволат да поседуваат телефон (вклучувајќи и мобилен)	40.8	2.0	Persons that can not afford to possess a telephone (including mobile)
Лица кои не можат да си дозволат да поседуваат телевизор во боја	14.9	0.7	Persons that can not afford to possess a color TV
Лица кои не можат да си дозволат да поседуваат машина за перење алишта	83.3	4.1	Persons that can not afford to possess a washing machine
Лица кои не можат да си дозволат да поседуваат автомобил (вклучувајќи и службен кој се користи за сопствени потреби)	458.7	22.8	Persons that can not afford to possess a car/van (including company car for private use)
Лица кои не можат да си овозможат адекватно да го затоплат нивниот стан	542.3	26.9	Persons that can not afford to keep their home adequately warm



T-08: Сериозно материјално обесправени лица или процент на население кое не може да си дозволи барем 4 од 9 потреби, по возраст, 2011

T-08: Severely materially deprived persons or percentage of population lacking at least 4 of 9 items in the economic strain and durables dimension, by age, 2011

во проценти			in percent
Возраст	2011	Age	
Вкупно	40.7	Total	
0-17	43.7	0-17	
18-64	39.7	18-64	
65 и повеќе	41.2	65 and over	

T-09: Лица на возраст 18-59 кои живеат во домаќинства со низок интензитет на економска активност, по пол

T-09: People aged 18-59 living in households with very low work intensity, by gender

во проценти			in percent
	2011		
Вкупно	21.4	Total	
Мажи	20.1	Males	
Жени	22.7	Females	

T-10: Комбиниран (AROPE) индикатор, стапка на сиромашни или социјално исклучени лица, по пол

T-10: Combined (AROPE) indicator, at-risk-of-poverty rate or social exclusion, by gender

во проценти			in percent
	2011		
Вкупно	50.9	Total	
Мажи	51.0	Males	
Жени	50.9	Females	